

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА

на

Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РМ за 2017 година

1. Опис на постигнувања

1.1 Вкупен број на лица странски државјани кои се третираат со хемодијализа во извештајниот период.

- Во текот на 2017 година во период од јануари до заклучно јули месец 2017 се спроведува хемодијализен третман на 16-17 пациенти ,во август два пациенти,период од септември до декември по три пациенти единствено во ЈЗУ Завод за нефрологија Струга врз основа на склучена Спогодба (Службен весник на Република Македонија бр.13/2002).

1.2 Број на лица странски државјани кои престануваат со хемодијализа во извештајниот период, вклучувајќи ги и причините за престанок – трансплантација на бубрег, иселување, смрт и сл.

- Поради можност за спроведување на хемодијализен третман бројката на пациенти е намалена .

2. Превенција на компликации на лицата со хемофилија

- Центарот за хемофилија нема реализирани активности .

3. Извештај за програмска и буџетска реализација на активностите финансирани од основниот буџет на Министерството за здравство и буџетот на самофинансирачки активности

Рекапитулар	Денари
Потребни средства за дијализа за 20 лица-странски државјани кои се опфтени со Спогодбата	9.738.432.00
Потребни средства за секундарна и терцијарна превенција на хемофилијата	/
Пациенти со хронична бубрежна инсуфициенција кои мора да се лекуваат со хемодијализа за нивното оспособување за вршење на секојдневните активности	/
Исплата на неизмирени обврски за 2016 година	/
ВКУПНО:	9.738.432.00

3. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата

Извршители*	Износ на исплатени средства
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина	/
Завод за нефрологија Струга	9.738.432.00
ВКУПНО:	9.738.432.00

* Наведете ги сите здравствени установи во кои пациентите се лекуваат со хемодијализа

Подготвил: д-р Блерим Беџети

Одобрил: прим.д-р Сузана Маневска

Форматот на извештајот за програмска и финансиска реализација на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РМ за 2017 година е подготвен во скоп на активностите за Отворено Владино Партнерство усвоени од Владата на РМ, а во насока на унапредување на фискалната транспарентност. Форматот на извештајот е подготвен од Министерството за здравство на РМ и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.